



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр.2/2020	КОНЧЕ 11.02.2020 ГОДИНА	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 41-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 11.02.2020 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 41-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 11.02.2020 година

1. Заклучок за усвојување Извештај за исполнети законски услови за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче;
2. Решение за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче;
3. Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во учебната 2019/2020 година;
4. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2020 година;
5. Одлука за задолжување на општина Конче со заем од Македонска Банка за Подршка на Развојот, за реализација на проекти од

- ИПА компонентата за прекугранична соработка;
6. Одлука за усвојување на Програмата за работа на БУЧИМ ШАМПИОНИ-Радовиш за 2020 година и одобрување на финансиски средства;
 7. Одлука за усвојување на Програмата за работа во 2020 година на Здружение на инвалиди на трудот-Радовиш и одобрување на финансиски средства;
 8. Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија за подрачјето на општина Конче за 2020 година;
 9. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2020 година;
 10. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените донесена од Директорот на ЛПКД „Лаковица“-Конче;
 11. Одлука за давање согласност на на Годишната програма за работа во 2020 на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче;

12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димитар Василев од с. Ракитец за организирање на манифестација за Денот на лозарите на ден 14.02.2020 година;
13. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ристо Димчев од с. Лубница;
14. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ленка Глигорова од с.Конче;
15. Одлука за одбивање на Барање за финансиски средства на Славко Донов од с. Ракитец;
16. Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање ловечка вечер-2020 година од страна на ЗЛРД Студенец-Конче;
17. Одлука за одобивање на Барање за финансиски средства на ЈКП „Комуналец“-Пехчево;

Број 09-200/20	Општина Конче
Дата 11.02.2020	Градоначалник,
Конче	Благој Илиев, с.р.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 2/2020

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Советот на op{tina Kon~e на седницата одр`ана на ден 11.02.2020 г. donese:

Z A K L
U ^ O K

Za usvojuvawe na Извештајот за исполнети законски услови за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче

1. Se **USVOJUVA** Извештајот за исполнети законски услови за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче Ѓоше Стојанов од с.Дедино од Листата на Коалиција за локални избори 2017 предводена од СДСМ број 08-246 /2 од 11.02.2020 година.
2. Zaklu~okot vleguva vo sila od denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.

Број 08-200/3 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Конче, Советот на општина Конче согласно Извештајот на Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања бр. 08-246/2 од 11.02.2020 година, на седница одржана на ден 11.02.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

За верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче

1. Со оваа Решение се верифицира мандатот на членот на Советот на општина Конче:
- Ѓоше Стојанов од с.Дедино од Листата на Коалиција за локални избори 2017 предводена од СДСМ роден на ден 11.06.1974 година,
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-200/4 Совет на општина Конче

Дата 11.02.2020
Конче

Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Советот на op{tina Kon~e на седницата одр`ана на ден 11.02.2020 г. donese:

Z A K L
U ^ O K

Za usvojuvawe na Полугоди{en izve{taj za rabotata na OOU *Goce Del~ev*- Kon~e за u~ebnata 2019/2020 godina

1. Se **USVOJUVA** Полугоди{en izve{taj za rabotata na OOU *Goce Del~ev*- Kon~e за u~ebnata 2019/2020 godina број 01-32/5 од 29.01.2020 година.
2. Zaklu~okot vleguva so denot na negovoto objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e.

Број 08-200/5 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во "Службен гласник на Општина Конче".

Број 08-200/7 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na член 16 од Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М бр.62/05, 88/08,35/11 , 139/14 165/14 и 98/19) и член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл. весник на Р.М бр. 61/04, 96/04, 67/07 , 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и 244/19), Советот на Општина Конче на 41-та седница одржана на ден 11.02.2020 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

За задолжување на општина Конче со заем од Македонска Банка за Поддршка на Развојот, за реализација на проекти од ИПА компонентата за прекугранична соработка

Член 1

Општина Конче се задолжува кај Македонска банка за Поддршка на Развојот, во износ од 4.500.000,00 денари, за финансирање на капитален проект „Примена на мерки за заштита од поплави во општините Конче и Струмјани“ (СВ006.2.12.142) кој треба да се реализира преку ИНТЕРРЕГ-ИПА прекугранична програма Бугарија-РС Македонија 2014-2020 , каде општина Конче има потпишано договор со Министерството за регионален развој и јавни работи Република Бугарија бр.РД-02-29-162/12.07.2019 година.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од оваа одлука се утврдуваат со Договор кој ќе се склучи меѓу Општина Конче и Македонска Банка за Поддршка на Развојот.

Во име на Општина Конче, Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише Градоначалникот на Општина Конче.

Член 3

Рокот на отплата на заемот од членот 1 од оваа одлука е максимум 1 (една) година, со вклучен грејс период од 3 (три) месеци.

Член 4

Општина Конче заемот од член 1 од оваа одлука ќе го отплаќа од Буџетот на Општина Конче.

Член 5

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Советот на op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 11.02.2020 g. donese:

O D L U K A

Za usvojuvawe na Programata za rabota na ZRBS *Bu~im [ampioni*-Radovi{ za 2020 g. i odobruvawe na finansiski sredstva

1. So оваа Odluka se **USVOJUVA** Programata za rabota na ZRBS *Bu~im [ampioni*- za 2020 godina.
2. Na Bu~im {ampioni- Radovi{ se odobruvaat 100.000 denari za realizirawe na одредени активности согласно Programata za 2020 godina i со посебни барања да се обраќа до Советот на op{tina Kon~e koga }e има потреба од финансиска поддр{ka за realizirawe на истата.
3. Za u~estvo на turniri на decata op{tinata }e обезбеди превоз со сопствени возила.
4. Одлуката vleguva во сила со денот на neјзиното objavuvawe во Slu`ben glasnik на op{tina Kon~e.

Број 08-200/8 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,

Конче

Исмаил Куртов, с.р.

Број 08-200/9
Дата 11.02.2020
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1
t.15 od Zakonot za Lokalna
samouprava (Sl.vesnik na RM
br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od
Statutot na op{tina Kon~e,
Sovetot na op{tina Kon~e
na sednicata odr`ana na den
11.02.2020 g. donese:

O D L U K A

Za usvojuvawe na
Programata za rabota na Zdru`enieto
na invalidi na trudot -Radovi{ za
2020 godina i odobruvawe na
finansiski sredstva

1. So ovaa Odluka se **USVOJUVA**
Programata za rabota na
Zdru`enieto na invalidi na
trudot - Radovi{ za 2020
godina.
2. Na Zdru`enieto na invalidi
na trudot - Radovi{ se
odobruvaat 20.000 denari za
realizirawe na odredeni
aktivnosti soglasno
Programata za 2020 godina i
so posebni barawa da se
obra}a do Sovetot na op{tina
Kon~e koga }e ima potreba od
finansiska poddr{ka za
realizirawe na istata.
3. Odlukata vleguva vo sila so denot
na nejzinoto objavuvawe vo
Slu`ben glasnik na op{tina
Kon~e.

domuvawe vo semejni ku}i za individualno domuvawe vo naselenite mesta: Kon~e, Lubnica, Dedino, Gabrevci, Rakitec, Dolni Lipovi} i Gorni Lipovi} se osloboduvat `itelite na ovie nasleni mesta so adresa na `iveewe vo naslenite mesta vo Op{tina Kon~e*.

2. Programata vleguva vo sila so denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik na op[tina Kon~e.

Број 08-200/11 Совет на општина
Конче
Дата 11.02.2020
Pretsedatel
Конче
Ismail Kurtov с.р.

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od Zakonot za lokalnata samouprava ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.5/02), ~len 95 od Zakonot za grade`no zemji{te ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 и 190/2016) i Pravilnikot za stepenot na ureduvaweto na grade`noto zemji{te so objekti na komunalnata infrastruktura i na~inot na utvrduvawe na visinata na tro{ocite za ureduvaweto vo zavisnost od stepenot na uredenost ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" br.193/2016 i 72/2018), Sovetot na Op{tina Kon~e na sednica odr`ana na den 11.02.2020 godina donese

P R O G R A M A

Za izmenuvawe i dopolnuvawe na Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina Kon~e za 2020 godina

1. Vo Programata za ureduvawe na grade`no zemji{te na prostorot na Op{tina Kon~e za 2020 godina (Slu`ben glasnik na Op{tina Kon~e br.36/19) se vr{at slednite izmeni i dopolnuvawa:

Vo to~ka 5 stav 2 se dodava alineja 2 koja glasi:* od nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te za

Vrz osnova na член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/02), чл.11 ст.1 т.6 од Законот за јавните претпријатија („Сл.весник на РМ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14,25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19) и член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче,

Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 11.02.2020 г. донесе

О Д Л У К А

За давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените донесена од Директорот на ЈПКД „Лакавица“-Конче

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените бр. 02-88/1 од 10.02.2020 година донесена од Директорот на ЈПКД „Лакавица“-Конче.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Конче.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 2/2020

Број 08-200/12 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 116 ст.1 алинеа 2 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на РМ" бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19 и 146/19), чл. 36. ст.1 т.6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02) и член 11 став 1 точка 29 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 11.02.2020 год. донесе:

О Д Л У К А

За давање СОГЛАСНОСТ на Годишната програма за работа во 2020 на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче

Член 1

Се дава СОГЛАСНОСТ на Годишната програма за работа во 2020 на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче бр.01-18/3 од 11.02.2020 година.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила од денот на објавување во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-200/13 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на ~1.36 ст.1 т.15 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002) и ~1.11 ст.1 т.43 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 11.02.2020 г. донесе:

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски средства на
Dimitar Vasilev од [REDACTED] за организирање на манифестација за Denot na lozarite na den 14.02.2020 godina

^len 1

Po Barawe br. 08-161/1 od 29.01.2020 g. od Dimitar Vasilev od [REDACTED] so EMBG [REDACTED] se odobruvaat finansiski sredstva vo visina od 12.000,00 denari neto za organizirawe na manifestacija za Denot na lozarite na den 14.02.2020 godina.

Sredstva da se isplatat na Dimitar Vasilev od s. [REDACTED] na сметка [REDACTED] -NLB Banka .
^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op[tina Kon`e*.

Број 08-200/14 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na op[tina Kon`e,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 11.02.2020 г. донесе:

О Д Л У К А

за одобрување на финансиски средства на
Risto Dim`ev od [REDACTED]

^len 1

Po Barawe br. 08-190/1 od 03.02.2020 g. od Risto Dim`ev od [REDACTED] so EMBG [REDACTED] koj nema nikakvi primawa a ima zdravstveni problemi i e vo nepodvi`na sostojba, ima potreba od ponatamo{no bolni`ko lekuvawe se odobruvaat finansiski sredstva vo visina od 10.000,00 denari neto, za pokrivawe na del od tro{ocite za lekuvawe .

Sredstva da se isplatat na сметка [REDACTED] -Уни Банка.

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op[tina Kon`e*.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 2/2020

Број 08-200/15 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na op[tina Kon~e, Советот на op[tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 11.02.2020 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe na finansiski sredstva na Lenka Gligorova od [REDACTED]

^len 1
Po Barawe br. 08-134/1 od 23.02.2020 g. od Lenka Gligorova od [REDACTED] so EMBG [REDACTED] koja ima poveje zdravstveni problemi i ima potreba od lekuvawe, za koe se potrebni golemi finansiski sredstva, se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 3.000,00 denari neto, za pokrivawe na del od tro[ocite za nivno lekuvawe .

Sredstva da se isplatat na Lenka Gligorova od s. Kon~e na сметка [REDACTED] - Konercijalna Banka .

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op[tina Kon~e*.

Број 08-200/16 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Советот на op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 11.02.2020 g. donese:

O D L U K A

za odbivawe na Barawe za finansiski sredstva na Slavko Donev od [REDACTED]

^len 1
So ovaа Odluka Baraweto br. 08-238/1 od 10.02.2020 g. od Slavko Donev od [REDACTED] so EMBG [REDACTED] za odobruvawe finansiski sredstva poradi napraveni golemi pro{oci za hiru{kа intervencija vo privatna klinika vo Skopje, se odbiva poradi nemawe finansiski sredstva .

^len 2
Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina Kon~e*.

Број 08-200/17 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~1.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~1.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Советот на op{tina Kon~e na sednicata odr`ana na den 11.02.2020 g. donese:

O D L U K A
za odobruvawe finansiski sredstva za organizirawe love~ka ve~er- 2020 g. od strana na ZLRD Studenec-Kon~e

^len 1
Po Barawe br. 70/1 od 13.01.2020 g. od ZLRD Studenec-Kon~e se odobruvaat pari~ni sredstva vo visina od 30.000 denari za organizirawe love~ka ve~er- 2020 g. od strana na ZLRD Studenec-Kon~e. Sredstvata da se isplatat na ZLRD Studenec-Kon~e na сметка br.200000016103738-Stpopanska Banka.

^len

2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina Kon`e*.

Број 08-200/18 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon`e, Советот на op{tina Kon`e na sednicata odr`ana na den 11.02.2020 g. donese:

О Д Л У К А
za odbivawe na Barawe za finansiski sredstva na JKP *Komunalec*-Peh`evo

^len 1

So ovaa Odluka Baraweto br. 03-784/1 od 23.12.2019 g. od JKP *Komunalec*-Peh`evo za odobruvawe finansiski sredstva poradi napravena golema materijalna {teta od po`ar, se odbiva poradi nemawe finansiski sredstva .

^len 2

Odlukata vleguva vo sila so denot na objavuvaweto vo *Slu`ben glasnik na op{tina Kon`e*.

Број 08-200/19 Совет на општина Конче
Дата 11.02.2020 Претседател,
Конче Исмаил Куртов, с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок за усвојување Извештај за исполнети законски услови за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче;
2. Решение за верификација на мандатот на член на Советот на општина Конче;
3. Заклучок за усвојување Полугодишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во учебната 2019/2020 година;
4. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина КОНЧЕ за 2020 година;
5. Одлука за задолжување на општина Конче со заем од Македонска Банка за Подршка на Развојот, за реализација на проекти од ИПА компонентата за прекугранична соработка;
6. Одлука за усвојување на Програмата за работа на БУЧИМ ШАМПИОНИ-Радовиш за 2020 година и одобрување на финансиски средства;
7. Одлука за усвојување на Програмата за работа во 2020 година на Здружение на инвалиди на трудот-Радовиш и одобрување на финансиски средства;
8. Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија за подрачјето на општина Конче за 2020 година;
9. Програма за изменување и дополнување на

- Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2020 година;
10. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за исплата на плата на вработените донесена од Директорот на ЈПКД „Лакавица“-Конче;
 11. Одлука за давање согласност на на Годишната програма за работа во 2020 на ЈОУДГ „12-ТИ ЈУЛИ“ во с.Конче Општина Конче;
 12. Одлука за одобрување на финансиски средства на Димитар Василев од с. Ракитец за организирање на манифестација за Денот на лозарите на ден 14.02.2020 година;
 13. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ристо Димчев од с. Лубница;
 14. Одлука за одобрување на финансиски средства на Ленка Глигорова од с.Конче;
 15. Одлука за одбивање на Барање за финансиски средства на Славко Донев од с. Ракитец;
 16. Одлука за одобрување на финансиски средства за организирање ловечка вечер-2020 година од страна на ЗЈРД Студенец-Конче;
 17. Одлука за одбивање на Барање за финансиски средства на ЈКП „Комуналец“-Пехчево;